

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 3

Год. LX

Понеделник, 26 јануари 2004

Цена на овој број е 300 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
58. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	1	64. Упатство за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (пречистен текст).....	16
59. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб	2		
60. Упатство за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи.....	2	Спогодби	
61. Кодекс на полициска етика.....	12	4. Спогодба за измени и дополнувања на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.....	20
62. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдено согласно Методологијата.....	15	5. Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на претпријатијата за професионално оспособување и вработување на инвалиди во Република Македонија.....	23
63. Деловник за изменување и дополнување на Деловникот на Републичкиот судски совет.....	16		

58.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Трг Нова Југославија" бб, во Куманово.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 14 автомата за игри на среќа и еден апарат за електронски рулет.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5437/1-03
29 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

59.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.12.2003 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Друштвото за трговија и услуги "ФЛАМИНГО" Електро унион и други Експорт-импорт ДОО Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. "Партизански одреди" бб, ТЦ, Лептокарија во Скопје.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 16 автомати за игри на среќа и еден апарат за електронски рулет.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5436/1-03
29 декември 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

60.

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

ОПШТА ОДРЕДБА

1. Со ова упатство се пропишува начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи, како и Шифрарник за уплатни сметки за јавни приходи кој ќе служи за пополнување на елементот уплатна сметка во налогот за јавни приходи.

УПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

2. Јавните приходи кои се приход на Буџетот на Република Македонија и изворните приходи на буџетите на единиците на локална самоуправа се уплатуваат на трезорската сметка. Придонесите и другите приходи на фондовите од член 3-е од Законот за буџетите се уплатуваат на сметките на фондовите.

3. Заради правилна евиденција на видот на јавните приходи и правилна распределба на средствата на соодветниот корисник задолжително се пополнуваат елементите уплатна сметка и приходна шифра, во Налогот за јавни приходи (Образец ПП 50) кој е пропишан со Упатството за формата и содржината на платните инструменти за вршење на платниот промет во земјата ("Сл. весник на РМ" бр. 43/01). Елементот уплатна сметка се состои од:

- тип на уплатна сметка, кој во зависност од корисникот на јавните приходи може да биде: 840, 842, 843 и 845, согласно со Шифрарникот на уплатни сметки за јавни приходи, кој е составен дел на ова упатство;

- шифра на општина, според списокот на општините со нивните статистички ознаки, кој е составен дел на ова упатство и

- индивидуална партија, која го определува видот на јавниот приход. Елементот приходна шифра се пополнува согласно со Правилникот за класификација на приходите ("Сл. весник на РМ" бр. 100/01 и 45/03).

ЕВИДЕНЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

4. Корисниците на јавни приходи од точка 2 на ова упатство, водат евиденција и изготвуваат извештаи за наплатените јавни приходи.

5. Министерството за финансии, покрај евиденција за приходите на Буџетот на Република Македонија, води евиденција и за изворните приходи на единиците на локалната самоуправа.

6. Министерството за финансии најмалку еднаш неделно доставува извештај до единиците на локална самоуправа за уплатениот износ по одделни видови на јавни приходи.

7. Министерството за финансии на дневна основа доставува извод за уплатите на уплатните сметки за даночни приходи (840) до Управата за јавни приходи и за уплатите на уплатните сметки за царини и други увозни давачки (845) до Царинската управа.

ДИСТРИБУЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ

8. Јавните приходи уплатени на трезорската сметка, а кои се приход на буџетите на единиците на локалната самоуправа, се дистрибуираат на сметките на буџетите на единиците на локална самоуправа согласно со пропишите за критериумите за распоредување на приходите (број на жители, број на населени места и површина на единиците на локална самоуправа) и со пропишите за ограничување на изворните приходи за јавни потреби.

9. Јавните приходи уплатени на трезорската сметка, а чиј корисник е некој од корисниците на јавните приходи од точка 2 од ова упатство, се дистрибуираат на сметките на корисниците на јавните приходи.

10. Јавните приходи за кои наплата врши Царинската управа, се уплатуваат на трезорската сметка, а на елементот уплатна сметка од Налогот за јавни приходи задолжително се внесуваат податоци за сметката 845-960. Сите уплати на трезорската сметка со оваа уплатна сметка, се доставуваат до Царинската управа, заради обезбедување на контрола на наплатата и давање на распоред на приходите по видови на соодветна уплатна сметка од типот 840.

Царинската управа, распоредувањето по видови приходи го врши во електронска форма, согласно својата евиденција и го доставува до Министерството за финансии.

ПОВРАТ НА УПЛАТЕНИТЕ ЈАВНИ ПРИХОДИ

11. Поврат на јавни приходи се врши во случај кога се работи за погрешно, повеќе уплатени односно наплатени јавни приходи, како и уплатени средства по кои не е настанато правно дејство.

Повратот од став 1 од оваа точка, се врши првенствено на товар на соодветниот уплатен јавен приход, а доколку такви приходи нема, тогаш на другите приходи на корисникот на средствата. Доколку повратот треба да се изврши на товар на уплатен јавен приход за кој уплатната сметка е укината, тогаш тој ќе се изврши од уплатна сметка која е правен следбеник на укинатата уплатна сметка или од сродна постојна уплатна сметка.

12. Поврат од став 1 точка 11, освен приходите од став 2 и 3 од оваа точка, по грешка на обврзникот или носителот на платниот промет, се врши со решение на министерот за финансии, врз основа на поднесено барање

од страна на обврзникот, односно носителот на платниот промет како и доказ за извршена уплата, потврда од надлежен орган за погрешно извршена уплата односно уплата во поголем износ, односно за уплата по која не е настанато правно дејство.

Поврат од став 1 точка 11 за даночни приходи уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка 840 за кои е надлежна Управата за јавни приходи, се врши со решение на директорот на Управата за јавни приходи, врз основа на поднесено барање од страна на обврзникот, односно носителот на платен промет и доказ за извршена уплата.

Поврат од став 1 точка 11 за царински приходи уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка 845 за кои е надлежна Царинската управа, се врши со решение на директорот на Царинската управа, врз основа на поднесено барање од страна на обврзникот, односно носителот на платен промет и доказ за извршена уплата.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

13. Со влегувањето во сила на ова упатство, престанува да важи Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи („Сл. весник на РМ“ бр.100/01, 15/02, 64/02, 82/02, 9/03, 19/03, 28/03, 32/03 и 50/03).

14. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-1594/1
14 јануари 2004 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Поповски**, с.р.

ШИФРАРНИК НА УПЛАТНИ СМЕТКИ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

I. ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИКАТА И НА ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

1. Данок на добивка

Р.б.	С-ка	Назив на уплатна сметката	врска со приходно конто
1.	840-1013	данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови	711213
2.	840-1029	месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови	711211
3.	840-1034	ревалоризиран данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници - корисници и единки корисници на средства од Буџетот на РМ, единици на локалната самоуправа и фондови	711214
4.	840-1060	данок на добивка по годишен даночен биланс за даночни обврзници-трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица	711216
5.	840-1076	месечни аконтации на данок на добивка за даночни обврзници-трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица	711212
6.	840-1081	ревалоризиран данок на добивка утврден при престанување на условите за користење на даночни олеснувања и ослободувања за даночни обврзници-трговски друштва, јавни претпријатија и други правни лица	711217
7.	840-1193	камата за ненавременно плаќање на данок на добивка	711215

2. Персонален данок на доход**2.1. Данок на доход на плати и на други лични примања**

1.	840-1242	данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон	711111
2.	840-1258	данок на други лични примања на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на РМ, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје и фондовите основани со Закон	711130
3.	840-1263	данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други	711112

		правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	
4.	840-1284	данок на други лични примања на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност, кои не се корисници и единки корисници на Буџетот	711131
5.	840-1307	данок на плати остварени во странство	711114
6.	840-1328	данок на други лични примања остварени во странство	711132
7.	840-1403-	данок на примања остварени по основ на договор за дело	711115
8.	840-1349-	данок на лични примања на носители на јавни функции, на членови на органи на управување и на органи на надзор на трговски друштва, членови на МАНУ, судии поротници, вешти лица и слично	711117
9.	840-1221-	данок на пензии	711113

2.2. Данок на доход на приходи од земјоделство и шумарство:

1.	840-1312-	данок на доход на земјоделска дејност утврден според катастарски приход	711116
----	-----------	---	--------

2.3 Данок на доход на приходи од самостојна дејност:

1.	840-1471 -	данок на доход на приходи од самостојна дејност	711118
----	------------	---	--------

2.4. Данок на доход на приходи од имот и имотни права:

1.	840-1375 -	данок на доход на приходи од имот и имотни права, по одбивка	711119
2.	840-1380-	данок на доход на приходи од имот и имотни права, по решение на органот за јавни приходи	711120

2.5. Данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственос

1.	840-1450 -	данок на доход на приходи од авторски права и права од индустриска сопственос	711121
----	------------	---	--------

2.6. Данок на доход на приходи од капитал:

1.	840-1466 -	данок на доход на приходи од дивиденди и други приходи остварени со учество во добивката	711122
2.	840-1424 -	данок на доход на приходи од капитал - камати	711123

2.7. Данок на доход на приходи од капитални добивки:

1.	840-1487 -	данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на недвижности и учество во капиталот	711124
2.	840-1520 -	данок на доход на приходи од капитални добивки - од продажба на хартии од вредност	711125

2.8. Данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри:

1.	840-1419-	данок на доход на приходи од добивки од игри на среќа и други наградни игри	711126
----	-----------	---	--------

2.9. Данок на доход на други видови на приходи:

1.	840- 1583-	данок на доход на други видови на приходи	711128
----	------------	---	--------

2.10. Данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи:

1.	840-14193 -	данок на доход утврден со годишно решение на органот за јавни приходи	711127
----	-------------	---	--------

2.11. Камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход

1.	840- 1354-	камата за ненавремено плаќање на персонален данок на доход	711129
----	------------	--	--------

3. Данок на промет на производи и услуги, данок на додадена вредност и акцизи

3.1. Данок на промет на производи и услуги:

1.	840-2010 -	данок на промет на производи и услуги по сите основи (при увоз, домашен промет и др.)	714111
2.	840-2741 -	камата за ненавремено плаќање на данок на промет на производи и услуги по сите основи	714120

3.2. Данок на додадена вредност:

1.	840-2671-	данок на додадена вредност при увоз на добра	714115
2.	840-2687-	данок на додадена вредност при промет во земјата	714116
3.	840-2902-	данок на додадена вредност по основ на донации	714119
4.	840-2715-	камата за ненавремено плаќање на данок на додадена вредност	714118

3.3. Акцизи:

1.	840-2213 -	акциза на моторен бензин (МБ-86)	714212
2.	840-2229 -	акциза на безоловен бензин БМБ-95	714213
3.	840-2208-	акциза на моторен бензин (МБ-98)	714250
4.	840-2806-	акциза на моторен бензин МБ-96 (премиум)	714254
5.	840-2811-	акциза на безоловен моторен бензин БМБ-90(премиум)	714255
6.	840-2827-	акциза на безоловен моторен бензин БМБ-95 (регулар)	714256
7.	840-2234 -	акциза на керозин (ГМ-1) како погонско гориво	714214
8.	840-2853-	акциза на керозин (ГМ-1) како гориво за греење	714216
9.	840-2260-	акциза на авионски бензин (тарифна ознака 2710 11 31 00)	714251
10.	840-2255 -	акциза на гасно масло како погонско гориво (Д-1)	714215

11.	840-2351-	акциза на гасно масло како погонско гориво (Д-2)	714252
12.	840-2832-	акциза на гориво за дизел мотори Д (дизел)	714257
13.	840-2276 -	акциза на масло за ложење (мазут)	714217
14.	840-2869-	акциза мазут М-1 и мазут М-2	714258
15.	840-2281-	акциза на гасно масло како гориво за греење (ЕЛ)	714218
16.	840-2297-	акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00;	714219
17.	840-2304 -	акциза на течен нафтен гас како погонско гориво (ТНГ - ПГ)	714220
18.	840-2325	акциза на течен нафтен гас како гориво за греење (ТНГ - ГГ)	714253
19.	840-5743 -	акцизи при увоз на минерални масла	714221
20.	840-2117 -	акциза на тутунски добра	714222
21.	840-5717 -	акциза при увоз на тутунски добра (преработки од тутун)	714223
22.	840-2330 -	акциза на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи пијалоци и други непенливи пијалоци	714224
23.	840-2367 -	акциза при увоз на етил алкохол, меѓупроизводи, други пенливи и други непенливи пијалоци	714227
24.	840-21233-	акциза на пиво	714230
25.	840-5738 -	акциза при увоз на пиво	714231
26.	840-2185 -	акциза на патнички автомобили	714232
27.	840- 2757-	камата за ненавремено плаќање на акцизи	714249
28.	840-2388	Акцизи по основ на донации	

При плаќањето на јавни приходи на уплатната сметка 840-2388, приходното konto се пополнува зависно од видот на акцизата што се плаќа по основ на донација.

3.4. Јавни приходи кои ги открива Управата за јавни приходи во постапка за инспекциски надзор

1.	840-2762	утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци	
2.	840-2778	камата за ненавремено плаќање на утврдени непресметани и неправилно пресметани даноци	

При плаќање на јавни приходи на овие уплатни сметки, приходното konto се пополнува зависно од видот на данокот, односно каматата што се плаќа.

4. Даноци на имот

1.	840-2507 -	данок на имот	713111
2.	840-2533 -	данок на наследство и подарок	713211
3.	840-2400 -	данок на промет на недвижности и права	713311
4.	840-2421 -	камата за ненавремено плаќање на данокот на имот	713512

5. Такси

5.1. Административни такси:

1.	840-3109 -	царински такси во готови пари (тежинска такса)	722311
2.	840-3140 -	конзуларни такси	722312
3.	840-3161 -	административни такси во готови пари	722313
4.	840-3198 -	приходи остварени со продажба на мало на административни таксени марки	722314

5.2. Комунални такси:

1.	840-3205 -	комунална такса за привремен престој	717111
2.	840-3210 -	комунална такса за истакнување на фирми, реклами и сл.	717112
3.	840-3273 -	комунална такса за користење на улици со патнички, товарни, друмски и приклучни возила што се плаќа при регистрација на возилата	717115
4.	840-3247 -	други комунални такси (витрини, музика и слично)	717129
5.	840-3289 -	комунална такса за користење и одржување на јавно осветление	717116
6.	840-3268 -	посебни превозни такси	717121
7.	840-3385	камата за ненавремено плаќање на комунални такси	717122

5.3. Судски такси:

1.	840-3338 -	судски такси во готови пари што ги плаќаат правни лица	722211
2.	840-3359 -	судски такси во готови пари што ги плаќаат физички лица	722213
3.	840-3364 -	приходи остварени со продажба на мало на судски таксени марки од емисија на марки	722214

6. Царински и посебни увозни давачки

6.1. Давачките во царинската постапка, уплатени на трезорската сметка кои на елементот уплатна сметка имаат ознака 845 Царинската управа ги распоредува на следниве уплатни сметки:

1.	840-4111 -	царини од правни лица	715112
2.	840-4127 -	царини од физички лица	715113
3.	840-4309 -	посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи (прелевмани)	715311
4.	840-4335 -	посебна давачка за царинско евидентирање	715315
5.	840-4340 -	лежарина на стоки сместени во царински магацини и стовариште	715316
6.	840-4361 -	останати приходи од царини	715319
7.	840-4452 -	компензаторна камата	715317
8.	840-4468 -	камати од ненавремено платени царински давачки	715318
9.	840-4473 -	надомест за царински услуги по наменување	715314
10.	840-4489 -	такса за извоз на непреработени и преработени земјоделски производи	715321
11.	840-4494 -	царина од увоз на земјоделска механизација и опрема	715320
12.	840-4501 -	прелевмани за примарни земјоделски производи	715312
13.	840-4517 -	прелевмани за преработени земјоделски производи	715313
14.	840-4522 -	приходи за поддршка на надворешната трговија	715322

7. Парични казни по посебни прописи

1.	840-5103 -	парични казни за царински прекршоци	722119
2.	840-5007 -	парични казни од сообраќајни прекршоци	722111
3.	840-5150 -	парични казни за кривични дела	722113
4.	840-5166 -	парични казни за девизни прекршоци	722114
5.	840-5171 -	парични казни за даночни прекршоци	722118
6.	840-5187 -	останати парични казни	722129
7.	840-5192 -	парични средства добиени од продажба на одземени стоки	722115
8.	840-5215	парични казни за невоведување и некористење на фискална опрема	722120

8. Приходи што ги остваруваат органите на управата, правосудните органи и други приходи

1.	840-61012	приходи остварени од надоместок за слетување - Лендинг	723311
2.	840-6116	приходи на органите на управата	725930
3.	840-6121	надомест за технички преглед на радио станици	724137
4.	840-6137	надомест на трошоци за судска и прекршочна постапка	724132
5.	840-6142	камати за ненавремено платени обврски спрема државата за кои не се предвидени посебни уплатни сметки	725931
6.	840-6158	претприемачки приход и приходи од имот	721313
7.	840-6163	приходи од тендери (јавни нарачки)	724125
8.	840-6179	приходи од локации за изградба на инвестициони објекти	718116
9.	840-6184	приходи од здравствена заштита на животни	724127
10.	840-6212	приходи од регистрација на возила за СПИ	724134
11.	840-62184	приходи од одземени средства по посебни прописи	725923
12.	840-62207	надоместок од лиценци од игри на среќа	718113
13.	840-62212	месечен паушален надоместок од одделни игри на среќа	718114
14.	840-6233	приходи од задолжителна контрола на растенија	724128
15.	840-6249	приходи од промет на недвижности на Републиката и надоместок за стекнување на права за користење на градежно земјиште	733111
16.	840-6254	одземени приходи остварени по основ на разлика во цената по решенија од надлежните органи	725924
17.	840-6275	надоместок за изработка на просторни и урбанистички планови	724112
18.	840-6296	приходи од продажба на акции и удели на државниот капитал	771211

19.	840-6303	продажба на капитални средства	731111
20.	840-6345	надомест за пренамена и закуп на земјиште	718115
21.	840-6350	други приходи	725939
22.	840-6366	посебни давачки за игри на среќа	724135
23.	840-6709	приходи од игри на среќа од неподигнати стокови и парични добивки	724133
24.	840-6051	закуп на земјоделско земјиште во сопственост на државата	733115
25.	840-6072	концесии на земјоделско земјиште во сопственост на државата	733117
26.	840-6415	надоместок за концесии на дивечот во ловиштата	733121
27.	840-6420	надоместок за концесии на рибниот фонд	733122
28.	840-6436	надоместок за концесии на водите	733123
29.	840-6371	надоместок за концесии за детални геолошки истражувања	733118
30.	840-6387	надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на простор)	733119
31.	840-6392	надоместок за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основ на експлоатирана минерална сировина)	733120
32.	840-6441	надоместок за концесии за вршење на радиодифузна дејност - радио и телевизија	733124
33.	840-6457	надоместок за концесии за дистрибуција на радио и ТВ програми преку кабелска мрежа	733125
34.	840-6462	други концесии	733126
35.	840-6228	приходи од продажба на градежно изградено земјиште сопственост на Република Македонија	733127
36.	840-6478	Приходи од продажба и закуп на средства во државна сопственост, кои престанале да ги користат органите на државната власт	733128
37.	840-6483	4% од висината на премијата за осигурување на земјоделските култури, животни, машини, згради и опрема	725942
38.	840-6499	Приходи од враќање на примен надомест за одземен и експроприран имот	733129

II. ПРИХОДИ НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ

9. Фонд за здравствено осигурување

1.	843-16 -	дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување	712211
2.	843-37 -	придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица	712213

3.	843-63 -	придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници кај лица кои вршат самостојна дејност	712216
4.	843-84-	придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои вршат самостојна дејност	712215
5.	843-58 -	придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство, живинарство, пчеларство или риболов	712221
6.	843-1905-	придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии и парични надоместоци според прописите на пензиското и инвалидското осигурување	712218
7.	843-107 -	придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица	712217
8.	843-1926-	придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита	712220
9.	843-1947-	придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници (осигуреници кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва, граѓани кои присталиле кон задолжително здравствено осигурување)	712222
10.	843-1910-	средства за задолжително здравствено осигурување од Буџетот на Република Македонија	712219
11.	843-864 -	придонес за здравствено осигурување за изминати години	712223
12.	843-1989 -	приходи од наплата на партиципација	712224
13.	843- 1968 -	приходи од надомест на штета	712226
14.	843- 1973 -	други приходи на Фондот за здравствено осигурување	712225

10. Приходи на Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија

1.	843-128 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување за стаж на осигурување што се смета со зголемено траење	712111
2.	843-149 -	придонес од плати за пензиско и инвалидско осигурување за работниците кај правни лица	712113
3.	843-203	придонес од плати на вработени кај физички лица кои вршат самостојна дејност	712114
4.	843-180 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување на физички лица што вршат самостојна дејност	712116
5.	843-196 -	придонес за продолжено пензиско-инвалидско осигурување	712117
6.	843-112 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување што го плаќа Заводот за вработување за невработени лица	712119
7.	843-219 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување за боледување над 60 дена од фондот за здравствено осигурување	712120
8.	843-913 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување за вработени кај странски и меѓународни органи и организации и дипломатски и конзуларни претставништва	712121
9.	843-432 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување за изминати години	712122
10.	843-448 -	дивиденда по основ на акции стекнати на трансформација	712123
11.	843-890 -	придонес за пензиско и инвалидско осигурување на индивидуални земјоделци	712124
12.	843-453	приходи од продажба на удели, акции и други хартии од вредност	771212

11. Приходи на Заводот за вработување

1.	843-768 -	придонес за вработување од плати на работниците од правни лица	712311
2.	843-789 -	придонес за вработување од плати на работниците вработени кај лица кои вршат самостојна дејност, односно кај физички лица	712315
3.	843-747 -	придонес за вработување што го уплатуваат работници на привремена работа во странство	712316
4.	843-635 -	придонес за вработување за изминати години	712317

III. ПРИХОДИ НА ДРУГИ ФОНДОВИ И ДРУГИ ПРИХОДИ**12. Приходи по основ на комунална дејност:**

1.	842-84	надомест за трајна пренамена на земјоделско земјиште	717118
----	--------	--	--------

13. Приходи на Фондот за води:

1.	842-1562 -	придонес од доход за водостопанство	725925
2.	842-250 -	приходи за водостопанство од физички лица	725926
3.	842-224 -	други приходи за водостопанство	725927

14. Приходи на Фондот за магистрални и регионални патишта:

1.	842-320 -	годишен надоместок за патни и приклучени возила што подлежат на регистрација	718213
2.	842-292 -	надоместок за употреба на пат што го плаќаат странски моторни возила	718212
3.	842-39981 -	надоместок за употреба на автопат	718211
4.	842-357 -	надоместок за изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на јавен пат	718215
5.	842-362 -	надоместок за штета сторена на патиштата или објектите	718216
6.	842-196 -	други приходи на фондот за патишта	725928
7.	842-383 -	надомест од сопственици на моторни и запрежни возила	725929

**СПИСОК
НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Реден број	Назив на општината	Ознака на општината
1	Берово	001
2	Битола	002
3	Брод Македонски	003
4	Дебар	004
5	Делчево	005
6	Демир Хисар	006
7	Гевгелија	007
8	Гостивар	008
9	Кавадарци	009
10	Кичево	010
11	Кочани	011
12	Криво	012
13	Крива Паланка	013
14	Крушево	014
15	Куманово	015
16	Неготино	016
17	Охрид	017
18	Прилеп	018
19	Пробиштип	019
20	Ридовиш	020
21	Ресен	021
22	Струга	025
23	Струмица	026
24	Свети Николе	027
25	Штип	028
26	Тетово	029
27	Велес	030
28	Валандово	031
29	Виница	032
30	Центар	033
31	Чаир	034
32	Гали Баба	035
33	Карпош	036
34	Кисела Вода	037

61.

Врз основа на член 74 став 2 од Законот за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 19/95, 55/97, 38/02, 13/03 и 33/03), министерот за внатрешни работи, донесе

КОДЕКС НА ПОЛИЦИСКА ЕТИКА

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Со овој кодекс се определуваат начинот на однесувањето, работењето и целите на полицијата, правните основи на полициската функција, односот на полицијата и кривичните правосудни органи, организацијата на полицијата, квалификациите, процесот на селекција, вработување и обука на полицијата, правата на вработените во полицијата, полициските интервенции, одговорноста и контролата на полицијата, истражувањето и меѓународната соработка на полицијата, со цел почитување на основните принципи и препораки содржани во Европскиот кодекс на полициска етика, усвоен од Комитетот на министрите на Советот на Европа на 19.09.2001 година.

(2) Припадниците на полицијата се должни да се придржуваат кон одредбите на овој кодекс.

ІІ. ЦЕЛИ НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 2

Основните цели на полицијата во Република Македонија, согласно принципот на владеење на правото се:

- заштита и почитување на основните човекови права и слободи гарантирани во Уставот на Република Македонија, како и правата содржани во Европската конвенција за човекови права;
- одржување на јавниот ред, мир и поредок во општеството;
- спречување и борба против криминалот;
- откривање на криминалот;
- обезбедување помош и услужни функции за јавноста.

ІІІ. ПРАВНИ ОСНОВИ НА ПОЛИЦИСКАТА ФУНКЦИЈА

Член 3

Надлежностите на полицијата и нејзината организација се утврдуваат со закон и подзаконски прописи.

Член 4

Полициските интервенции секогаш се изведуваат во согласност со закон и ратификуваните меѓународни договори.

Член 5

Припадниците на полицијата, своите работни задачи ги извршуваат во согласност со закон и истите подлежат на редовните правни постапки и санкции.

Член 6

Припадниците на полицијата подлежат на законодавството кое важи за сите граѓани во Република Македонија, освен во случаи утврдени со закон, во интерес на соодветно извршување на полициската функција.

ІV. ПОЛИЦИЈАТА И КРИВИЧНИТЕ ПРАВОСУДНИ ОРГАНИ

Член 7

Полицијата е една од четирите компоненти од кривично-правниот систем, со јасно дефинирана надлежност во однос на функциите на јавното обвинителство, судот и казнено-поправните установи.

Член 8

Во процесот на спроведување на нејзините надлежности, полицијата воспоставува функционална соработка со јавен обвинител и истражен судија.

Член 9

Полицијата во рамките на својата утврдена надлежност, должна е да ги почитува принципите на независност и самостојност на судот и непристрасност на судиите, почитувајќи ги сите одлуки донесени од судовите и овозможувајќи го нивното извршување.

Член 10

Припадниците на полицијата се должни да ја почитуваат улогата и функцијата на адвокатот (бранителот) во преткривичната и кривичната постапка, овозможувајќи остварување на правото на одбрана преку ефикасна правна помош на лицата повикани, приведени или лишени од слобода.

Член 11

Припадниците на полицијата не ја преземаат улогата на затворски персонал, освен во воени и вонредни состојби.

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 12

Полицијата е организирана со цел да ја промовира довербата меѓу нејзините припадници и јавноста, преку развивање на јавна, транспарентна и услужна функција.

Член 13

Полицијата развива висок степен на професионализам на нејзините припадници, преку извршување на полициските задачи согласно принципите на граѓанското општество.

Член 14

Униформата и посебната опрема на полицијата, како и полициските станици се лесно препознатливи, што овозможува отвореност и транспарентност на полициската организација.

Член 15

Полицијата ужива оперативна независност од други државни органи или институции, особено политичка независност при извршувањето на своите овластувања, за што има целосна одговорност.

Член 16

Припадниците на полицијата на сите нивоа се лично одговорни и отчетни за своите активности, превиди и пропусти, како и за наредбите добиени од претпоставените и оние дадени на потчинетите (подредените).

Член 17

Полициската организација обезбедува јасна хиерархија на команди во рамките на полицијата, при што секогаш е можно да се определи кое надредено лице има крајна одговорност за дејствијата, превидите или пропусти на припадниците на полицијата.

Член 18

Полицијата се организира согласно принципот "Полициско работење во заедницата" ("Community policing"), што овозможува воспоставување односи на релација полиција-јавност, а со тоа и ефикасна соработка со други органи, единици на локалната самоуправа, невладини организации и граѓаните.

Член 19

Полицијата објективно ја информира јавноста во врска со своите активности, согласно принципите на доверливост на податоци (кои се почитуваат во насока на заштита на личниот интегритет на граѓаните, почитување на принципот на презумпција на невиност, како и заради причини на водење на кривичната постапка и сл.). За таа цел се воспоставуваат професионални процедури за контакт со медиумите.

Член 20

Полициската организација е должна да утврди ефикасни мерки за обезбедување на интегритетот на нејзините припадници, особено во делот на заштита на ос-

новните слободи и права на поединецот, гарантирани во Уставот на Република Македонија и ратификуваните меѓународни документи.

Припадниците на полицијата се должни да го почитуваат и унапредуваат степенот на полициска култура, согласно стандардите на однесување предвидени во законите и подзаконските акти.

Член 21

Заради одржување на стабилен полициски интегритет, како и правилно работење на полицијата согласно принципот на владеење на правото, на сите нивоа во рамките на полициската организација се воспоставуваат ефективни мерки за ефикасно спречување и борба против корупцијата, преку дефинирање на корупциското однесување и воспоставување на организациони структури и контролни механизми за борба против корупцијата.

Припадниците на полицијата не треба да се постават во материјална или друга зависност од други лица или органи.

Припадниците на полицијата не смеат да ги користат службените овластувања со цел стекнување лична корист.

VI. КВАЛИФИКАЦИИ, СЕЛЕКЦИЈА И ВРАБОТУВАЊЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА

Член 22

Припадниците на полицијата се вработуваат врз основа на личните квалификации и искуство, во согласност со условите за избор и вработување, определени со закон, а соодветно на целите на полициските задачи.

Член 23

Квалификацијата, селекцијата и вработувањето на припадниците на полицијата се обезбедува согласно принципите на професионалност, законитост и ефикасност во работењето утврдени согласно закон.

Член 24

Припадниците на полицијата треба да имаат способност за разумно расудување, отворено размислување, зрелост и чувство на праведност, комуникациски способности, а за определени работни места раководни и менаџерски способности.

Член 25

Постапката за селекција и вработување на полициски кадар се заснова врз принципите на објективност и недискриминација на кандидатите од двата пола, како и на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници во Република Македонија.

VII. ОБУКА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 26

Полициската обука, заснована врз демократијата, владеење на правото и почитување на човековите права и основни слободи, се развива согласно целите на полицијата.

Полициската обука се развива и согласно принципите на борба против расизмот и ксенофобијата.

Член 27

Обуката на припадниците на полицијата, преку различни степени на полициска едукација со јасно прецизирани цели, обезбедува профил и полициска оспособеност и култура, висок степен на иницијативност, професионалност и стручност во извршувањето на полициската функција.

Припадниците на полицијата потребно е да добијат солидни информации од социјалната област и културата на заедницата во општеството.

Член 28

Основната обука за полицаец е отворена и транспарентна кон општеството, што истовремено придонесува за нејзина правилна динамика и унапредување на вредностите од член 26 на овој кодекс.

Член 29

Основната обука на припадниците на полицијата, е проследена со редовна обука во рамките на службата, а по потреба и со специјална обука и обука за раководење во подрачја на безбедноста (менаџмент во безбедноста).

Член 30

Практичната обука на припадниците на полицијата во врска со употреба на сила и ограничувања во однос на воспоставените принципи за човековите права, согласно законските прописи и ратификуваните меѓународни договори, е целосно вклучена во рамките на целокупната обука на полицискиот кадар.

VIII. ПРАВА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОЛИЦИЈАТА

Член 31

Припадниците на полицијата ги уживаат истите граѓански и политички права како и останатите граѓани на Република Македонија, освен во случаи предвидени со закон.

Правата на припадниците на полицијата од став 1 на овој член, можат да се ограничат само кога е тоа неопходно за извршување на функции на полицијата, согласно закон и ратификуваните меѓународни договори за заштита на човекови права.

Припадниците на полицијата правото на штрајк го остваруваат под услови и на начин утврдени со Законот за внатрешни работи и Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.

Член 32

Припадниците на полицијата, ги уживаат подеднакво сите социјални и економски права, гарантирани со Уставот на Република Македонија и ратификуваните меѓународни договори.

Член 33

Припадниците на полицијата имаат право да се организираат во претставнички организации-синдикати, да примаат соодветна плата и имаат право на социјално осигурување, како и обезбедување со посебни здравствени и социјални мерки, согласно специфичниот карактер на полициските задачи.

Член 34

Дисциплинските одлуки против припадниците на полицијата секогаш можат да бидат оспорени од страна на на судот.

Член 35

На припадниците на полицијата кои се изложени на неосновани обвинувања во однос на извршувањето на нивните законски овластувања и должности, се обезбедува бесплатна правна помош преку Министерството за внатрешни работи.

IX. ПОЛИЦИСКА ИНТЕРВЕНЦИЈА

A. Општи принципи

Член 36

Полицијата и нејзините припадници, при постапувањето се должни да го почитуваат правото на живот на секој граѓанин.

Член 37

Полицијата не смее да претизвикува, поттикнува или толерира никаков чин на тортура, мачење, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

Член 38

Полицијата може да употреби средства на присилба само кога е тоа неопходно и само во обем што е потребен за постигнување на одредена легитимна цел.

Припадниците на полицијата нема да употребат огнено оружје, освен ако тоа е неопходно и е во согласност со закон.

Член 39

Полицијата ги извршува своите задачи согласно закон и ратификуваните меѓународни договори.

Припадниците на полицијата секогаш мора да ја верификуваат законитоста на своите планирани акции.

Член 40

Припадниците на полицијата се должни да ги почитуваат писмените и усни наредби на претпоставените, согласно закон и подзаконските акти на Министерството за внатрешни работи.

Член 41

Припадниците на полицијата ги извршуваат наредбите дадени од претпоставените, се воздржуваат од извршување на незаконски наредби и го информираат својот претпоставен за дадените и извршените наредби.

Припадникот на полицијата, без да стравува од санкции мора да се воздржи од извршување на незаконски наредби кои претставуваат извршување на кривично дело.

Член 42

Припадниците на полицијата се должни чесно да ги извршуваат своите задачи на праведен начин, раководејќи се од принципите на непристрасност и рамноправност на сите граѓани.

Член 43

Припадниците на полицијата се должни да го почитуваат правото на приватност на граѓаните согласно Уставот и законите на Република Македонија.

Член 44

Прибирањето, чувањето и користењето на личните податоци од страна на полицијата се врши согласно закон и ратификуваните меѓународни договори за заштита на лични податоци, ограничено и во обем неопходен за извршување на законски обврски.

Член 45

Припадниците на полицијата, при вршењето на своите задачи ги почитуваат основните права на граѓаните како што се: право на живот, слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, слобода на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање, слобода на вероисповеста, слобода на здружување заради остварување и заштита на политичките, економските, социјалните, културните и други права и уверувања на граѓаните, вероисповед, правото на мирно собирање, слобода на движење и правото на сопственост, како и други права гарантирани со Уставот на Република Македонија.

Член 46

При постапувањето, припадниците на полицијата секогаш се легитимираат, како доказ за својот полициски статус и професионален идентитет.

Член 47

Припадниците на полицијата се спротивставуваат на формите на корупција во рамките на полицијата.

Секој припадник на полицијата е должен да ги информира претпоставените и другите надлежни тела за појава на корупција во рамките на полицијата.

Б. Полициска интервенција**Член 48**

Полициската интервенција се заснова врз основано сомнение за извршено казниво дело.

Член 49

Полицијата го почитува принципот на презумпција на невиност, согласно Уставот и законите на Република Македонија.

Член 50

Припадниците на полицијата се должни да ги почитуваат правата на лицата кои се осомничени или обвинети за сторено казниво дело.

Пред донесување на правосилна пресуда, слободите и правата на обвинетиот и другите лица можат да бидат ограничени само во мера која е нужна и под услови предвидени со закон.

Член 51

Полициските интервенции се објективни и праведни.

Член 52

При полициските интервенции, припадниците на полицијата постапуваат согласно специфичните потреби на одредени категории лица, како: деца, малолетници, жени, стари и изнемоштени лица и лица со здравствени проблеми.

Член 53

Полицијата воспоставува јасни правила и насоки за праведно спроведување на постапката со лицата кои се повикани, приведени или лишени од слобода, а особено истите да бидат информирани за причините за нивното повикување, приведување или лишување од слобода, како и за други релевантни информации.

Член 54

Припадниците на полицијата, согласно закон, се должни на јазик кој го разбира да го информираат лицето повикано, приведено или лишено од слобода за причините за повикувањето, приведувањето или лишувањето од слобода и за постоење на било какво кривично обвинение против истото.

Полицијата ќе обезбеди преведувач во случаите кога е тоа потребно во текот на спроведување на полициската постапка.

Член 55

Припадникот на полицијата е должен на јасен начин да го поучи лицето повикано, приведено или лишено од слобода за правото да молчи, правото да се советува со адвокат, правото на одбрана (бранител) по негов избор, правото на лекарски преглед ако тоа биде побарано од негова страна, како и за правото за приведувањето или лишувањето од слобода да се извести член на неговото семејство или нему блиско лице.

Член 56

Припадниците на полицијата се должни да го почитуваат личното достоинство и индивидуалните потреби на лицето кое е повикано, приведено или лишено од слобода заради постоење на основано сомневање дека извршило кривично дело.

Член 57

Припадниците на полицијата се придржуваат кон правилата за заштита на сведоци и нивна поддршка во текот на истрагата, особено во случаите кога постои ризик од загрозување на нивниот живот, здравје и имот, како и загрозување на интегритетот на членовите на нивните семејства.

Член 58

Полицијата ја обезбедува потребната поддршка, помош и информации за жртвите на кривичното дело, директно или преку други организации и институции, независно од неговата раса, пол, етничка, верска или друга припадност.

Член 59

За времетраење на задржувањето на лицата во полициската станица заради основано сомневање дека сториле кривично дело, припадниците на полицијата вршат надзор над задржаното лице за заштита на неговата лична безбедност, здравствената состојба, како и попречување на обид за бегство.

За приведените и задржани лица од став 1 на овој член задолжително се води евиденција.

Х. ОДГОВОРНОСТ И КОНТРОЛА НА ПОЛИЦИЈАТА**Член 60**

Полицијата е одговорна пред државата, граѓаните и нивните претставници, преку надворешна контрола на нејзината работа.

Член 61

Државната контрола врз полицијата е поделена меѓу законодавната, извршната и судската власт.

Член 62

Во насока на развивање на односите меѓу полицијата и јавноста, потребно е промовирање на механизми на одговорност, засновани врз комуникација и заемно разбирање меѓу припадниците на полицијата и јавноста.

Припадниците на полицијата се одговорни за своите постапки пред граѓаните на Република Македонија.

Во случај на повреда на уставните и законските права од страна на припадниците на полиција, граѓаните можат да побараат заштита на овие права и од Народниот правобранител.

XI. ИСТРАЖУВАЊЕ И МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Член 63

Државата промовира и поттикнува истражувања за полицијата, како од страна на полицијата, така и од надворешни институции.

Член 64

Во интерес на поддршка на демократските вредности, етиката и човековите права и владеењето на правото, неопходно е воспоставување и одржување континуирана меѓународна соработка меѓу полицијата на Република Македонија и полицијата на европските и други земји и меѓународни организации, како: ИСПО-Интерпол, EUROPOL, CEPOL и други.

Член 65

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 161-518/1
9 јануари 2004 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Хари Костов, с.р.

62.

Врз основа на член 39, став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02 и 38/03), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, 98/02 и 24/03), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/01 и 21/03), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 26.01.2004 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 16,072
- МБ - 98	до 15,764
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 15,764
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 15,582
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 16,006
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 15,695
- Д - 1	до 15,695
- Д - 2	до 15,635
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 16,052

г) Мазут
- М - 1 (М)
- М - 2

ден/кг
до 9,336
до 9,309

2. Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 52,50
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 52,50
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 49,00
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 49,50
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 37,50
- Д - 1	до 37,50
- Д - 2	до 37,00
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 27,00
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	до 11,606
- М - 2	до 11,575

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

Во малопродажните цени содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	24,396
- МБ - 98	25,128
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	25,128
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	22,343
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	22,343
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	12,485
- Д - 1	12,485
- Д - 2	12,121
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	3,229
г) Мазут	ден/кг
- М - 1 (М)	0,100
- М - 2	0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука содржани се и трошоците за превоз од 0,40 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини	ден/лит.
- МБ - 86	до 3,20
- МБ - 98	до 3,20
- МБ - 96 (ПРЕМИУМ)	до 3,20
- БМБ - 90 (БЕЗОЛОВЕН РЕГУЛАР)	до 3,20
- БМБ - 95 (БЕЗОЛОВЕН ПРЕМИУМ)	до 3,20
б) Дизел гориво	ден/лит.
- Д (ДИЗЕЛ)	до 3,20
- Д - 1	до 3,20
- Д - 2	до 3,20
в) Масло за горење	ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ)	до 3,20

г) Мазут
- М - 1 (М)
- М - 2

ден/кг
до 0,40
до 0,40

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 00,01 часот на 27.01.2004 година.

Бр. 02-32/1
26 јануари 2004 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

63.

Врз основа на член 12 од Законот за Републички судски совет („Сл. весник на РМ“ бр. 80/92, 50/99 и 43/03), Републичкиот судски совет, на седницата одржана на 18.12.2003 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СУДСКИ СОВЕТ

Член 1

Во членот 4, член 6 став 2 и во член 7 став 2, 3 и 4 зборот „секретар“ се заменува со зборот „Генерален секретар“.

Член 2

Во член 12 став 3, член 13, член 20 и член 22 став 2 зборовите: „правосудство и управа“ се заменуваат со зборот „правда“.

Член 3

Во член 17 став 1 зборот „состојба“ се заменува со зборот „способност“.

Член 4

Во член 18 став 1 по зборот „утврди“ зборовите до крајот на реченицата се заменуваат со зборовите: „незадоволителни резултати што влијаат на квалитетот, ажурноста и бројот на решените предмети на судијата“.

Член 5

Во член 20 по зборовите: „Врховниот суд на“ да се додаде зборот „Република“.

Член 6

Насловот на глава VI се менува и гласи: „Стручна служба на Советот“.

Член 7

Член 29 се менува и гласи:
„Советот има генерален секретар кој раководи со Стручната служба на Советот.“

Бројот на државните службеници и другите вработени во стручната служба и нивните работи и задачи се утврдуваат со актите за организација и систематизација на работните места.“

Член 8

Овој деловник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-6/1
9 јануари 2004 година
Скопје

Републички судски совет
Претседател,
Ленче Софрониевска, с.р.

64.

Врз основа на точка III од Измените и дополнувањата на Упатството за спроведување на Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност ("Службен весник на РМ" бр. 80/03), Дирекцијата за супервизија на 20.01.2004 година, го утврди пречистениот текст на Упатството за спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност

УПАТСТВО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА АКТИВНИТЕ БИЛАНСНИ И ВОНБИЛАНСНИ ПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ СПОРЕД СТЕПЕНОТ НА НИВНАТА РИЗИЧНОСТ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Заради еднообразно спроведување на Одлуката за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност (во натамошниот текст: Одлуката), банката ќе врши класификација на активата на обрасците КА/1, КА и КА-Д, кои се составен дел на ова упатство и со примена на следните објаснувања за одделни редни броеви на обрасците.

II. ОБРАЗЕЦ КА/1

2. Образецот КА/1 е преглед на структурата на кредитната изложеност на банката по поединечни коминтенти.

3. Под коминтенти на банката, во смисла на ова упатство се подразбираат банки и штедилници, небанкарски финансиски институции, нефинансиски правни лица, физичките лица, други коминтенти, како и Република Македонија и Народна банка на Република Македонија.

4. Образецот КА/1 е составен од два дела:

- Образец КА/1-1; и
- Образец КА/1-2.

Во Образецот КА/1-1 се прикажува структурата на кредитната изложеност по коминтенти, согласно кредитниот ризик, додека во Образецот КА/1-2 структурата на кредитната изложеност по коминтенти се прикажува согласно нивото на ризик на земјата.

Образец КА/1-1

5. Во образецот КА/1-1 се наведуваат коминтентите поодделно и за секој од нив се пополнуваат колоните 1-15 според објаснувањата дадени во продолжение:

Колона бр.1 - се наведува реден број за коминтентот.

б) Колона бр.2 - (Сметка) го содржи бројот на активната сметка на коминтентот - правно лице во банката која го изготвува извештајот. Доколку правното лице нема сметка во конкретната банка, се наведува бројот на било која сметка во друга банка. Кај коминтентите - физички лица, како и кај коминтентите без сметка, оваа колона не се пополнува.

в) Колона бр.3 - се внесува матичниот број на коминтентот.

г) Колона бр. 4 - се внесува единствениот даночен број на коминтентот. Банките се должни да ја пополнуваат оваа колона, почнувајќи од 30.06.2002 година.

д) Колона бр. 5 (Коминтент) ги содржи коминтентите наведени според следните правила:

- за правни лица се наведува полниот назив, додека за физички лица се наведува името и презимето;

- задолжително се наведуваат поединечно сите коминтенти на банката -домашни не банкарски правни лица со вкупна кредитна изложеност над 500.000 денари, односно сите коминтенти на банката- домашни физички лица со вкупна кредитна изложеност над 300.000 денари. Штедилницата задолжително ги наведува поединечно сите коминтенти (физички и правни лица) со вкупна кредитна изложеност над 100.000 денари. Под вкупна изложеност на кредитен ризик се подразбира збирот на сите побарувања по кредити, камати и други ставки и потенцијални побарувања по вонбилансни ставки што банката ги има спрема поодделен коминтент - колона бр.14 од образецот КА/1-1);

- задолжително се наведуваат поединечно сите коминтенти на банката - домашни банки;

- задолжително се наведуваат поединечно сите коминтенти на банката - странски правни и физички лица;
- кредитните изложености спрема поединечни физички лица, за кои не се однесува обврската од алинеја 2, точка д) за нивно поединечно прикажување, се прикажуваат збирно во посебна позиција: "Население";

- остатокот од вкупното портфолио, по одбивањето на кредитните изложености опфатени во алинеите 2, 3, 4 и 5 од оваа точка, се наведува во категоријата "останато";

- во случај кога категоријата "останато" изнесува над 10% од вкупната кредитна изложеност на банката (Колона 8, реден број 7 од Образецот КА), се наведуваат поголемите коминтенти од таа категорија, се до сведување до границата од 10%;

- во случај кога кредитната изложеност спрема коминтентот е класифицирана во две различни ризични категории, коминтентот се наведува два пати еднопо-друго, со прикажување на соодветниот дел од кредитната изложеност (со пополнување на сите останати колони) и соодветната ризична категорија;

- коминтентите се пополнуваат според азбучен редослед.

г) Колона бр. 6 - Седиште на коминтентот (град и држава во случај на коминтент - странско лице).

е) Колона бр. 7 (Ризична категорија) ја содржи ризичната категорија (А, Б, В, Г или Д) во која е класифициран коминтентот, односно кредитната изложеност спрема тој коминтент, со примена на мерилата, дефинирани во глава II од одлуката.

ж) Колоните бр. 8 -13 се пополнуваат земајќи ги предвид сите побарувања по одделни коминтенти кои се евидентирани на одделни сметки во КН-БИФО на банката. Спецификацијата на сметките кои влегуваат во описот на одделните колони на извештајот КА/1-1 е следна:

- Колона бр. 8 - редовни кредити ги опфаќа сметките од: група 31, 32, 33 (со исклучок на сметките 330 и 331), 34, 35 (со исклучок на сметките 350, 351), 36 (со исклучок на сметките 361, 363, 368), 39, класа 4 (без групите 43, 46, 48), класа 5 (без групите 53, 56 и 58), сметката 809, сметките 160, 161.

- Колона бр. 9 - нефункционални кредити ги опфаќа сметките 084 и 086.

- Колона бр. 10 - побарувања по редовна камата ја опфаќа сметката 150, 156 (без сметка 1562) и 190.

- Колона бр. 11 - побарувања по нефункционална камата ги опфаќа сметките 080 и 082.

- Колона бр. 12 - други побарувања ги опфаќа сметките од група 06 (без сметката 069), сметките 134, 135, 151, 154, 155, 1562, 157, 192, 193, 302, 303, 307, 330, 331, 350, 351, во делот кој се однесува на конкретни коминтенти, сите други сметки на кои се искажани побарувања од конкретни коминтенти и сите други ставки кај кои постои јасно изразена потенцијална кредитна загуба во иднина.

- Колона бр. 13 - вонбилансни ставки - се евидентираат вонбилансните ставки кои претставуваат потенцијална обврска за банката.

Во колоната бр. 13 - вонбилансни ставки, се вклучуваат и чинидбените гаранции со минимум одреден процент од вкупниот износ на непокриени чинидбени гаранции евидентирани на соодветниот датум, и тоа:

- минимум 25% почнувајќи со состојба на 31.03.2002 година;

- минимум 50% почнувајќи со состојба на 31.12.2002 година;

- минимум 75% почнувајќи со состојба на 30.06.2003 година;

- 100% почнувајќи со состојба на 31.12.2003 година;

с) Колона бр. 14 (Вкупна кредитна изложеност) претставува збир на износите од колоните бр. 8, 9, 10, 12, 13.

и) Колона бр. 15 (Потенцијални загуби) се пресметува така што вкупната кредитна изложеност (Колона бр. 14) се множи со пондерите од точката 16 и 17 од Одлуката, според ризичната категорија на коминтентот (Колона бр. 8 од образецот КА/1-1).

ј) По редот "Вкупно" се става наслов "Побарувања од вонбилансна евиденција" под кој се наведуваат сите коминтенти чии побарувања биле прекнижени во вонбилансна евиденција, со состојба 02.04.2003 година.

Банките се должни да ги прикажуваат вонбилансните побарувања се до донесувањето на одлука за отпис на побарувањата согласно Глава V од Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а не-наплатени побарувања на банките ("Сл. весник на РМ" бр. 14/2003), или до нивната евентуална наплата.

Образецот се пополнува согласно Глава II, точка 5 од ова упатство, со тоа што во овој случај не се пополнува Колоната бр. 15 - Потенцијални загуби.

Образец КА/1-2

6. Образецот КА/1-2 ја вклучува кредитната изложеност на банката спрема поодделна земја и поединечно, спрема коминтентите-странски лица.

Колоните 1-7 од Образецот КА/1-2 се пополнуваат според следните објаснувања:

а) Колона бр. 1 - се наведува реден број на коминтентот;

б) Колона бр. 2 - се наведува земјата каде е седиштето на коминтентот.

Коминтентите се групираат според земјата на по-текло, при што во посебен ред се прикажува вкупната изложеност на банката спрема секоја одделна земја.

Во случај кога странскиот субјект претставува филијала на странска банка, во колоната бр. 2 се внесува земјата каде е седиштето на матичната банка.

в) Колона бр. 3 - ги содржи сите коминтенти-странски лица, при што за правните лица се наведува полниот назив, додека за физичките лица се наведува името и презимето.

Во случај кога странскиот субјект претставува филијала на странска банка, покрај полниот назив на филијалата, се додава и нејзиното седиште.

г) Колона бр. 4 - се наведува вкупната кредитна изложеност на банката спрема секој поединечен коминтент - странски субјект, која е прикажана во Колона бр. 14 од Образецот КА/1-1 за соодветниот коминтент.

д) Колона бр. 5 - Нето кредитната изложеност се добива на тој начин што вкупната кредитна изложеност прикажана во Колона 4 од Образецот се намалува за износот на потенцијалните загуби од Колона 15 на Образецот КА/1-1 за соодветниот коминтент.

ѓ) Колона бр. 6 - се внесува процентот на ризикот на земјата утврден согласно листата која се доставува од страна на Народна банка на Република Македонија, како и согласно одредбите од точките 18 и 19 од одлуката.

е) Колона бр. 7 - Потенцијалните загуби за ризик на земјата се пресметуваат така што нето кредитната изложеност (Колона бр. 5) се множи со коефициентот на ризик на земја од Колона 6.

III. ОБРАЗЕЦ КА

7. Образецот КА е сумарен приказ на вкупната кредитна изложеност на банката според видот на побарувањата и утврдената ризичност.

8. Вкупниот износ на сите побарувања и потенцијални побарувања по активни билансни и вонбилансни ставки што банката ги има спрема своите одделни коминтенти (евидентирани во колоните бр. 8-13 од образецот КА/1-1), се распоредуваат во образецот КА, според:

- видот на побарување, прикажани под ред. бр. 1-6;

- висината на кредитен ризик, распоредени во колоните: 3а-7.

9. Во Колона бр. 8 се искажува збирот на Колоните од 3а - 7.

10. Колона бр. 9 се пополнува со збирот на износи-те кои се добиваат кога износите од Колоните бр. 3а-7 од образецот КА се множат со соодветните проценти на ризичност, односно износот од Колона бр. 3а (А) се множи со 0%, износот од Колона бр. 3б се множи со 2%, износот од Колона бр. 4 (Б) се множи со 10%, износот од Колона бр. 5 (В) се множи со 25%, износот од

Колоната бр. 6 (Г) се множи со 50% и износот од Колоната бр. 7 (Д) се множи со 100%.

Колоната бр. 9 не се пополнува само за позицијата под ред. бр. 4 (Нефункционална камата).

Добиениот износ во Колоната бр. 9, реден број 7 од Образецот КА треба да одговара на пресметаниот износ во Колоната бр. 15 од Образецот КА/1-1.

11. Во позицијата под реден број 7 (Вкупно) се внесува збирот на редовите од 1,2,3,5 и 6.

12. Во рамките на спецификацијата, под позицијата а) Потенцијални загуби за кредитен ризик - се внесува износот од реден бр.7, колоната 9 од Образецот КА; под позицијата б) Потенцијални загуби за ризик на земја - се внесува износот од колоната бр. 7 од Образецот КА/1-2, позиција - Вкупно (сите земји).

Вкупниот износ на потенцијални загуби кои произлегуваат од кредитниот ризик и ризик на земјата (позиција в) треба да одговара на износот на издвоената посебна резерва (с/ка 907).

IV. ОБРАЗЕЦ КА-Д

13. Образецот КА-Д е сумарен приказ на вкупната кредитна изложеност на банката по одделни дејности. За секој комитент банката е должна да утврди претежната дејност согласно Решението од Заводот за статистика, или согласно информациите и сознанијата кои што ги има банката врз основа на контактите со комитентот. Претежната дејност се утврдува според националната класификација на дејности утврдена со Одлука за утврдување на национална класификација на дејности ("Сл. весник на РМ" бр. 20/98), и тоа:

- Земјоделство, лов и шумарство;
- Рибарство;
- Вадење на руди и камен;
- Преработувачка индустрија;
- Снабдување со електрична енергија, гас и вода;
- Градежништво;
- Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, моторцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата;
- Хотели и ресторани;
- Сообраќај, складирање и врски;
- Финансиско посредување;
- Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности;
- Јавна употреба и одбрана; задолжителна социјална заштита;
- Образование;
- Здравство и социјална работа;
- Други комунални, културни, општи и лични услужни активности;
- Приватни домаќинства со вработени лица; и
- Екстериторијални организации и тела.

14. Кредитната изложеност на банката спрема комитенти - физички лица се распоредува според намената во следните категории:

- станбени кредити;
- потрошувачки кредити; и
- други кредити.

15. Образецот КА-Д се пополнува согласно следните објаснувања:

Колоната бр. 3 - се внесува износот на денарската кредитна изложеност, по одделни дејности;

Колоната бр. 4 - се внесува износот на денарската кредитна изложеност со девизна клаузула, по одделни дејности;

Колоната бр. 5 - се внесува износот на девизната кредитна изложеност, по одделни дејности;

Колоната бр. 6 - Вкупно, претставува збир на колоните 2, 3 и 4 секоја одделна дејност;

Добиениот износот во Колоната бр. 6, реден број 19, треба да одговара на пресметаниот износ во Колоната бр. 14 од Образецот КА/1-1 и Колоната бр. 8, реден број 7 од Образецот КА.

V. ЕВИДЕНЦИЈА НА НЕФУНКЦИОНАЛНИ КРЕДИТИ И НЕФУНКЦИОНАЛНА КАМАТА

16. За кредитите кои исполнуваат барем еден од критериумите од точка 15 од Одлуката се спроведуваат следните книжења:

- износот на сите кредити на соодветниот комитент се префрлува на сметката 084, односно сметката 086 за делот на девизните кредити;

- истовремено се обезбедува и посебната резерва за побарувањата по камата од нефункционалните кредити на тој начин што побарувањата по камата од тој комитент се префрлува на сметката 080, а потоа за истиот износ се одобрува сметката 081 и се задолжува сметката 640;

17. Банката продолжува да пресметува камата на кредитите класифицирани во категоријата нефункционални кредити, со тоа што за износот на каматата се задолжува сметката 080 и се одобрува сметката 081. Од истите причини, банката треба да искажува приходи по основ на камата за нефункционалните кредити исклучиво во моментот кога каматата ќе се наплати, преку одобрување на аналитичкото konto 6830- Приходи по основ на наплата на нефункционална камата и задолжување на сметката 081 и истовремено преку одобрување на сметката 080 и задолжување на сметката 1000, 101 или друго konto за извршената наплата.

18. За оние комитенти за кои се утврди дека ги исполнуваат критериумите за исклучување од категоријата на нефункционални кредити од точка 15 став 2 на Одлуката, се спроведуваат следните книжења:

- износот на нефункционалните кредити се префрлува од сметката 084, односно 086, на сметките од класите 1, 3, 4, и 5 на кои тие побарувања првобитно се воделе;

- идните каматни задолженија на комитентот банката продолжува да ги книжи на вообичаениот начин - со одобрување на сметките од групата 66, во моментот на пресметување на каматата.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

19. Одредбите од ова упатство се однесуваат и на штедилниците во Република Македонија.

20. Пречистениот текст на ова упатство ги опфаќа Упатството за спроведување на Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 1193 од 28.03.2002 година, Измените и дополнувањата на Упатството за спроведување на Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 1037 од 21.03.2003 година, Измените и дополнувањата на Упатството за спроведување на Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 2478 од 16.07.2003 година ("Сл. весник на РМ" бр. 20/2003) и Измените и дополнувањата на Упатството за спроведување на Одлука за утврдување на методологијата за класификација на активните билансни и вонбилансни позиции на банките според степенот на нивната ризичност бр. 4509 од 09.12.2003 година ("Сл. весник на РМ" бр. 80/2003), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Прилог: Образец КА, КА/1-1, КА/1-2 и КА-Д

Бр. 289
20 јануари 2004 година
Скопје

Директор,
Илија Граорковски, с.р.

Банка _____

Сумарен образец за класификација на активата по дејности

Образец КА-Д

Ред. бр.	Сектор	Денарска кредитна изложеност	Денарска кредитна изложеност со девизна валути	Девизна кредитна изложеност	Вкупно
1	2	3	4	5	6=(2+3+4+5)
1	Земјоделство, лов и шумарство				
2	Рибарство				
3	Вадење на руди и камен				
4	Преработувачка индустрија				
5	Снабдување со електрична енергија, гас и вода				
6	Градежништво				
7	Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинствата				
8	Хотели и ресторани				
9	Сообраќај, складирање и врски				
10	Финансиско посредување				
11	Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и деловни активности				
12	Јавна употреба и одбрана; задолжителна социјална заштита				
13	Образование				
14	Здравство и социјална работа				
15	Други комунални, културни, општи и лични услужни активности				
16	Приватни домаќинства со вработени лица				
17	Екстериторијални организации и тела				
18	Физички лица				
	- стабени кредити				
	- потрошувачки кредити				
	- други кредити				
19	Вкупно (1+2+3+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)				

Банка _____

Образец КА/1 -2

Преглед на кредитната изложеност по земји и класификација на ризици на комитенти - странски субјекти (ризик на земја)
со состојба на _____

ред. бр.	Земја	Комитент	Вкупна кредитна изложеност	Нето кредитна изложеност	% на ризик на земја	Потенцијални загуби за ризик на земја
1	2	3	4	5	6	7
1	(Земја 1)					
2						
3						
4						
	Вкупно Земја 1		0	0		0
5	(Земја 2)					
6						
7						
8						
	Вкупно Земја 2		0	0		0
	Вкупно (сите земји)		0	0		0

Games

Класификација на кредитната изложеност по контенти - кредитен ризик
се состои од _____

(Signature) KAJI-1

see (1989) paper.

[illegible]**Famica**

Сумарен образец за класификација на активата

Образец КА

ms (3000) повторів

		Кредитен ризик						но (000) динари	
Ред. бр.	Опис	А		Б	В	Г	Д	Вкупно	Потенцијални загуби
		0%	2%	10%	25%	50%	100%		
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8a+3b+4+5+6+7	$3a \times 0\% + 3b \times 2\% + 4 \times 10\% + 5 \times 25\% + 6 \times 50\% + 7 \times 100\%$
1	Редовни кредити								
2	Нефункционални кредити								
3	Редовна камата								
4	Нефункционална камата								
5	Други побарувања								
6	Вонбилансни ставки								
7	ВКУПНО (1+2+3+4+5+6)								

Спецификације

a) Потенцијални загуби за кредитен ризик _____

d) Потребнија или изгуба на ризик на земја _____

г) Висока потенціална зручність (п/б)

e) *Hydrotaea piceipes* Loew (c/ha 907)

д) Прекъсната нефункционална камата (с/св 080 и 082)

* Потенциалното поле не се използва

СПОГОДБИ

4.

Врз основа на член 89 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 3/94, 14/95, 53/97, 21/98, 25/2000, 3/2001, 50/2001 и 25/2003) и член 5 од Општиот колективен договор за јавни служби, јавните претпријатија, државни органи, органи на локалната самоуправа и други правни лица кои вршат нестопанска дејност (“Службен весник на РМ“ бр. 39/94, 16/96, 47/2000 и 73/2001), министерот за внатрешни работи и Македонскиот Полициски Синдикат, склучуваат

**СПОГОДБА
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА КОЛЕКТИВ-
НИОТ ДОГОВОР НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Во Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи, склучен на 30.12.1997 година ("Службен весник на РМ" бр.8/98, 11/98 и 12/2000) и продолжен со Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи ("Службен весник на РМ" бр. 2/2003), во членот 26 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

“Во решението за распоредување треба да се образложат причините поради кои е извршено распоредувањето на работникот.”

Ставот 4 станува став 5.

Член 2

Во членот 27 став 2 зборовите: “освен во случаите од член 28 на овој договор“ се бришат.

По став 4 се додава нов став 5 кој гласи:

“Ако распоредувањето е извршено во организациона единица оддалечена не повеќе од 50 км. од седиштето на организационата единица во која работникот дотогаш работел, Министерството е должно на работникот да му обезбеди превоз.”

Ставот 5 станува став 6.

Член 3

Членот 28 се брише.

Член 4

Во членот 30 ставот 1 се менува и гласи:

“Распоредувањето може да се врши и по предлог на директорот на Бирото за јавна безбедност, директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, раководен

работник или началник на самостојна организациона единица (сектор или одделение) во Министерството, во кој мора да бидат образложени причините за распоредување.“

Член 5

Во членот 31 ставот 2 се менува и гласи:

“Работникот има право на приговор до надлежната комисија при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“

Член 6

Во членот 33 став 2 се брише.

Ставот 3, кој станува став 2, се менува и гласи:

“Министерот одлучува кои организациони единици во Министерството работат во смени и го определува распоредот на работното време согласно закон и овој колективен договор.“

Член 7

Во членот 35 се додава нов став 2 кој гласи:

“Работното време помеѓу 00 часот во сабота и 24 часот во недела се смета како работно време во викенд.“

Член 8

Во членот 44 став 1, алинеја 1 се менува и гласи:

“за одредени работници кои при извршувањето на работите и задачите во полициските станици за КПДГ се изложени на јонизирачко зрачење (работа со ренген апарати), како и за работниците од хеликоптерската единица - 6 дена“.

Член 9

Во членот 49 став 1 по зборот “рекреација“ се става точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 10

По членот 58 се додава нов член 58-а кој гласи:

“Член 58-а

Министерството е должно да ги обезбеди и стави достапни средствата и опремата за заштита на работникот при работа, предвидени со актите за заштита при работа.“

Член 11

Во членот 60 став 2 зборовите: “може да биде упатен“ се заменуваат со зборовите: “задолжително се упатува“.

Член 12

Во членот 72 став 1 по зборот “зголемува“ се додаваат зборовите: “по час и тоа“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

“Контролата на евиденцијата од ставот 3 на овој член ја вршат непосредно повисокиот раководител и стручните служби во Министерството.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 13

Во членот 77 ставот 4 се менува и гласи:

“По добиеното мислење од организационите единици од ставот 3 на овој член предлогот се доставува до директорот на Бирото за јавна безбедност односно директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, заради нивна согласност и конкретен предлог за донесување решение.“

Член 14

Членот 78 се менува и гласи:

“Заради посебните услови за работа и опасноста по живот (висок ризик) во извршувањето на работите и задачите на платата утврдена според коефициентот од член 68 на овој договор се утврдува додаток на плата со дополнителни коефициенти и тоа за следните организациони единици:

1. Хеликоптерска единица:

- началник на Хеликоптерска единица.....62%

- пилот.....48%

- авиоинженер.....35%

- авиомеханичар.....16%

2. Единица за специјални задачи.....45%

3. Специјална полициска единица

за брзо распоредување.....45%

4. Посебна единица на полиција.....20%

- припадници на Посебната единица на полиција кои извршуваат работи од областа на логистика.....10%.“

Член 15

Во членот 80 се додава нов став 2 кој гласи:

“Намалената работна способност од став 1 на овој член ја утврдува здравствената комисија што ја образува министерот, а која ја сочинуваат: претседател кој е претставник од

Македонскиот Полициски Синдикат, најмалку двајца лекари специјалисти од кои еден за интерна медицина и двајца работници од Министерството.“

Член 16

Членот 87 се менува и гласи:

“Работникот има право на надоместок за исхрана, доколку исхраната не е организирана бесплатно од страна на Министерството, во висина од 25% од просечната месечна плата по работник исплатена во Република Македонија во претходните три месеци.

Надоместокот за исхрана се исплатува во месецот за тековниот месец.“

Член 17

По членот 87 се додаваат 15 нови членови: 87-а, 87-б, 87-в, 87-г, 87-д, 87-е, 87-ж, 87-з, 87-с, 87-и, 87-ј, 87-к, 87-л и 87-љ, кои гласат:

“Член 87-а

Работникот има право на надоместок за годишен одмор во висина на една просечна месечна плата по работник, исплатена во Република Македонија во претходните три месеци.

Член 87-б

Под службено патување во Републиката се подразбира патување на кое работникот се упатува по налог на министерот или од него овластен раководен работник со задача да изврши определени службени работи надвор од седиштето на организационата единица во која работникот работи.

Во налогот за службено патување од ставот 2 на овој член се наведува личното име на работникот, својството на работникот во извршувањето на работите и задачите, траењето и целта на патувањето, превозното средство што ќе го користи, како и другите потребни податоци.

Член 87-в

За службено патување во Републиката, на работникот му припаѓа надоместок на трошоците кој опфаќа:

- надоместок за исхрана и ноќевање (дневница);

- надоместок за патни трошоци на работникот од работното место до местото во кое се упатува за извршување на службената работа и

- надоместок на други трошоци што ќе ги направи работникот во врска со вршењето на службеното патување.

Член 87-г

Надоместокот за дневницата за службено патување се пресметува од часот на тргнување на работникот на службеното патување до часот на враќањето со превозно средство и тоа:

1. цела дневница, за секои 24 часа поминати на службено патување, како и за времето поминато на службен пат подолго од 12 часа;

2. половина дневница, за времето поминато на службеното патување подолго од 8 часа до 12 часа.

Член 87-д

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоци за ноќевање може да изнесува 8% од просечната месечна плата во Република Македонија исплатена во претходните три месеци.

Доколку на работникот за време на службеното патување во Републиката му е обезбедена исхрана, на работникот му припаѓа 50% од дневницата утврдена со став 1 од овој член, освен за припадниците на Единицата за специјални задачи, Специјалната полициска единица за брзо распоредување и Посебната единица на полиција.

Трошоците за ноќевање за време на службеното патување се признаваат во полн износ, според приложената сметка, освен на хотелите од “де лукс“ категорија.

Член 87-е

Надоместокот за патни трошоци ги опфаќа трошоците за превоз со превозните средства во јавниот сообраќај.

Ако работникот се упатува на службеното патување на кое поради итноста на извршувањето на работата не можат да користат средства од јавниот сообраќај или службено возило, на работникот му се признава надомест на трошоците за користење на сопствен автомобил за службени потреби до 30% од цената на литар гориво за соодветното возило, по поминат километар со патен налог.

Член 87-е

По завршувањето на службеното патување работникот е должен во рок од 3 дена да поднесе сметка за патните трошоци.

Кон сметката за патните трошоци се приложува налог за службено патување, картата за превозното средство што е користено при службеното патување, сметката за ноќевање и сметки за други трошоци што ги направил работникот во врска со вршењето на службеното патување.

Член 87-ж

Надоместокот на трошоците за службено патување во странство се утврдува во висина на дневницата за службено патување пропишана за работниците во органите на државната управа.

Надоместокот за дневницата за службено патување во земјата и странство со надоместоците утврдени во член 72 од овој договор меѓусебно се исклучуваат.

Член 87-з

Службеното патување во Републиката може да трае до 15 дена непрекинато. Ако службеното патување трае подолго од 15 дена непрекинато, се смета како работа на терен.

Член 87-с

Работникот има право на надоместок за работа на терен во висина од 30% од просечната месечна плата во Република Македонија исплатена во претходните три месеци.

Надоместокот за работа на терен не ги опфаќа трошоците за сместување и исхрана и трошоците за превоз на работникот од работното место до местото каде што се извршуваат работите.

Член 87-и

Надоместоците за дневниците за службено патување, исхрана и теренскиот додаток меѓусебно се исклучуваат.

Член 87-ј

На работникот му припаѓа надоместок за одвоен живот од семејството во висина од 60% од остварената просечна месечна плата во стопанството на Републиката исплатена во последните три месеци.

Надоместокот за одвоен живот, надоместокот за теренскиот додаток и надоместокот за трошоците за превоз во висина на стварните превозни трошоци за доаѓање и враќање од работа меѓусебно се исклучуваат.

Член 87-к

Работникот има право на надомест на трошоците за превоз до и од работа над 2 км. само во случај кога Министерството нема организирано свој превоз.

Надоместокот се плаќа во висина на трошоците на превозот од локалниот јавен превоз.

Член 87-л

На работникот му припаѓа отпремнина при заминување во пензија, во износ од три просечни месечни плати исплатени во Република Македонија во последните три месеци.

Член 87-љ

За непрекината работа од 20 години во Министерство-то на работникот му се доделува јубилејна награда во висина на месечна просечна плата остварена во Република Македонија.“

Член 88

Членот 88 се менува и гласи:

„На работникот му се исплатува помош по основ на солидарност:

- во случај на подолготрајно боледување на работникот подолго од 6 месеци и тоа во висина на една едномесечна просечна плата во Министерството;

- во случај на потешки последици од елементарни несреќи што ќе го снајдат работникот и тоа во висина на една едномесечна просечна плата во Министерството;

- помош на потесното семејство во случај на смрт на работникот и тоа во висина од две едномесечни просечни плати во Министерството и

- помош на работникот во случај на смрт на член на неговото потесно семејство (родител, брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување) со кој живеел во заедничко домаќинство и тоа во висина на една едномесечна просечна плата во Министерството.

За доделување на помош од ставот 1 на овој член одлучува министерот, односно од него овластен работник.

Помошта по основ на солидарност се остварува по поднесеното писмено барање од страна на работникот, а во случај од став 1 алинеја 3 на овој член, врз основа на барање на потесното семејство на работникот.

Член 19

По член 88 се додава нов член 88-а кој гласи:

„Член 88-а

Во случај на смрт на работникот кој во вршењето на работите и задачите ќе го загуби животот, на неговото семејство му припаѓа:

- парична помош за погребни трошоци и останати традиционални погребни обичаи во висина од 15 просечни месечни плати исплатени во Републиката во последните три месеци, како и

- еднократен надоместок во висина од вкупниот износ од остварените плати на работникот во последните 12 месеци.“

Член 20

Во член 90 по зборот „гласилата“ се додаваат зборовите: „и преку огласна табла“.

Член 21

Во член 95 ставот 2 се менува и гласи:

„Согласност за упатување може да даде министерот, директорот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање.“

Член 22

Во член 96 во ставот 1 после зборот „семинар“ се додава зборот „советување“, а во втората реченица по зборот „семинарот“ се додава зборот „советувањето“.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Доколку на работникот за време на семинарот, советувањето или курсот во Република Македонија му е обезбедена исхрана, му припаѓа 50% од износот на дневницата утврдена во член 87-д од овој договор.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 23

Во член 99 ставот 1 се менува и гласи:

„Решение за упатување на стручно оспособување во случаите од член 92 на овој договор донесува министерот, директорот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, врз основа на предлог од раководителот на организационата единица.“

Член 24

Во член 101 ставот 2 се менува и гласи:

„Упатувањето од став 1 на овој член се врши на барање односно во согласност со работникот.“

Член 25

Во член 102 ставот 5 се менува и гласи:

„Решение за упатување на курс донесува министерот, директорот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање.“

Член 26

Во член 103 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Министерството на синдикалниот претставник му доставува покани, со материјали за работните состаноци на кои се одлучува за правата на работниците и му се овозможува негово учество.“

Ставот 3 кој станува 4, зборот „секретарот“ се заменува со зборовите: „генералниот секретар“, а по зборот „министрот“ се става запирка и зборот „односно“ се заменува со зборовите: „а по исклучок, во случај на негова спреченост со.“

Ставот 4 станува став 5.

Член 27

Во член 104 точка 1, во алинеја 1 по зборот „канцеларија“ се додаваат зборовите: „со канцелариски мебел“, а зборот „со“ се заменува со зборот „и“.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„- канцеларија со канцелариски мебел, маса за состаноци и телефон во круг на Министерството за потребите на синдикалниот претставник на Секторот за внатрешни работи за град Скопје и Министерството за внатрешни работи – седиште.“

Во точката 3, алинејата 1 се менува и гласи:

„- континуирано дваесет и четири часовно користење на службено возило за службени патувања во земјата и странство само за претседателот и генералниот секретар со обврска за доставување месечен писмен извештај.“

Во алинеја 2 по зборот „врските“ се додаваат зборовите: „и експедиција на поштата.“

Во алинеја 4, по зборот „материјали“, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „прирачници и други публикации“.

Член 28

Во член 108 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„За учество во активностите од став 1 на овој член на синдикатните претставници, со налог на раководителот, им се одобрува користење на едно службено возило за секој четири учесници.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 29

Во член 110 ставот 1 се менува и гласи:

„Доколку претседателот и генералниот секретар на Синдикатот функцијата ја вршат професионално, согласно Статутот на синдикатот, Министерството се обврзува да ја исплатува нивната плата во висина на конкретната плата за работното место на кое дотогаш работеле.“

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Претседателот и генералниот секретар за начинот на вршење на својата функција во писмена форма го известуваат министерот, најдоцна 15 дена по нивниот избор.“

Член 30

Во член 117 ставот 2 се менува и гласи:

„Барање за надомест на штета може да поднесат: директорот на Бирото за јавна безбедност, директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, раководни работници и раководителот на соодветната организациона единица (сектор или одделение).“

Член 31

Во членот 133 став 1, во точка 20 бројот „24“ се заменува со бројот „48“.

Член 32

Во член 134 ставот 1 се менува и гласи:

„При престанок на работниот однос работникот има право на отказан рок до три месеци и тоа:

- работен стаж до 5 години.....1 месец
- работен стаж до 15 години.....2 месеци и
- работен стаж над 15 години.....3 месеци.“

Член 33

Во членот 135, зборовите: „2 часа дневно или 4 дена во текот на 1 месец“ се заменуваат со зборовите: „четири часа во текот на работната недела.“

Член 34

Во член 136, ставот 3 се менува и гласи:

„Решение од ставот 1 на овој член донесува директорот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање или други работници што ќе ги овласти министерот.“

Член 35

Во членот 140 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Приговорот против решението за престанок на работниот однос со отказан рок го одлага извршувањето на решението за отказ до донесување на конечна одлука по приговорот.“

Член 36

Во членот 151 став 1, по зборот „претходно“ да се додаде зборот „писмено“.

Член 37

Во член 153 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случаите од став 1 на овој член, министерот е должен да го известат и синдикатот.“

Член 38

Во членот 154 алинеја 3 се менува и гласи:

„- еднократен надомест во вид на испратнина, во висина на едномесечна плата на работникот до три односно за секои три години работен стаж наполнет во Министерството, а најмногу осум месечни плати, остварени во претходниот месец од денот на престанокот на работниот однос на работникот, што се исплатува со денот на престанок на работниот однос.“

Член 39

Во членот 157 точката 7 се менува и гласи:

„За секоја година возраст над 18 години живот, работникот добива по еден бод.“

Член 40

Во членот 173, во став 2, зборовите: „на овој договор“ се заменуваат со зборовите: „на оваа спогодба за измени и дополнувања на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи.“

Член 41

Важноста на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи, склучен на 30.12.1997 година и продолжен со Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи за време од една година, сметано од 30.12.2002 година, се продолжува за време од пет години, сметано од 30.12.2003 година.

Член 42

Оваа спогодба за измени и дополнувања на Колективниот договор на Министерството за внатрешни работи влегува во сила со денот на склучувањето.

Член 43

Оваа спогодба се регистрира во Министерството за труд и социјална политика, се евидентира во Сојузот на синдикатите на Македонија, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-375
30 декември 2003 година
Скопје

Бр. 151-68256/1
30 декември 2003 година
Скопје

Македонски Полициски синдикат
Претседател,
Тихомир Климовски, с.р.

Министерство за внатрешни работи
на Република Македонија
Министер,
Хари Костов, с.р.

5.

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работни односи Синдикатот на работниците од угостителството, туризмот, комунално-станбеното стопанство, занаетчиството и заштитните друштва на Република Македонија и Одборот на работодавачи при Сојузот на регионални здруженија на занаетчиите и други самостојни стопанственици, на 19.01.2004 година, склучија

СПОГОДБА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Потписниците на Колективниот договор на претпријатијата за професионално оспособување и вработување на инвалиди во Република Македонија, склучен на 18.08.1994 година, продолжен со спогодбите од 24.01.1997, 24.01.1999 и 24.01.2002 година, се согласија важноста да продолжи за период од 2 години, сметано од 24.01.2004 година.

Доколку во рок од три месеци пред истекот на важноста на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за продолжување на овој колективен договор, согласно претходниот став, ќе се смета дека Спогодбата е склучена на неодредено време.

2. Комисијата за следење на примената на овој колективен договор може да предложи измени на истиот, согласно измените и дополнувањата на Општиот колективен договор на стопанството на Република Македонија, Законот за работни односи и условите на стопанисувањето.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Синдикат на работниците од
угостителството, туризмот,
комунално станбеното
стопанство, занаетчиството и
заштитните друштва
на Република Македонија
Претседател,

Одбор
на работодавачи при Сојузот
на регионалните здруженија
на занаетчиите и другите
самостојни стопанственици
Претседател,
Драги Милошевски, с.р.

ИЗВЕСТИВАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИТЕ И ОГЛАСИТЕ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ“

Јавните повици за прибирање понуди, колективните договори, актите на фондовите, заводите и на другите правни субјекти, конкурсите и други објави согласно закон, за објавување во „Службен весник на РМ“ се доставуваат по пошта или лично на адреса: Јавно претпријатие Службен весник на Република Македонија, Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51.

Со пропратното писмо се приложува **оригинал текст во два примероци**, а пожелно е истиот текст да се достави и **на дискета**, заради побрза подготовка за печат. Текстовите се објавуваат во изворната содржина и редакцијата не сноси одговорност за содржината на истите.

Текстовите **треба да се достават најкасно 8 дена пред објавувањето**, а ќе бидат објавени, во првиот нареден број на „Службен весник на РМ“.

Во Огласниот дел на „Службен весник на РМ“ се објавуваат по посебна Тарифа - Ценовник за објавување на акти и огласи (објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 1/2004), за која согласност даде Владата на РМ:

- Огласи за судски постапки;
- Запишувања во трговскиот регистар;
- Стечајни постапки;
- Ликвидации;
- Запишувања во регистарот на здруженија на граѓани и фондации;
- Нотарски огласи;
- Други огласи согласно со закон;
- Неважечки документи (пасоши, свидетелства, дипломи, работни книшки и др.).

Огласите ќе се објават во „Службен весник на РМ“ доколку бидат примени на благајната на претпријатието или, пак, испратени по пошта со доставен доказ (оригинал уплатница) за извршена уплата на надоместокот согласно Тарифата за односниот оглас на жиро-сметка на ЈП Службен весник на РМ и оригинал текст на огласот заверен со печат и потпис на налогодавецот на објавата и целоно и читко внесени податоци за објавување (пожелна е и дискета за посебните текстови - текстовите над три страници).

Огласот кој не е доставен навремено или за кој не е доставен комплетен и чист текст или, пак, за кој нема доказ за извршена уплата нема да се објави, а претпријатието не ја презема одговорноста за необјавувањето.

Дополнителни информации може да се добијат на телефоните: 02/3298-860 и 02/3298-769.

П О В И К ЗА ПРЕТПЛАТА НА ИЗДАНИЈАТА ЗА 2004 ГОДИНА

Ги повикуваме сите корисници на изданијата на ЈП Службен весник на РМ кои досега не се пријавиле за претплата, истото да го направат **веднаш**, а најдоцна до крајот на јануари 2004 година, како би можеле реално да го планираме тиражот на изданијата.

Цените на изданијата, на кои денеските согласност даде Владата на РМ, се на нивото од 2003 година. Во интерес на нашата натамошна соработка, Ве повикуваме да ја пополните **порачката - заклучница** за 2004 година.

ПОРАЧКА - ЗАКЛУЧНИЦА ЗА 2004 ГОДИНА

Со оваа порачка - заклучница неотповикливо се претплатувам на:

1. Печатеното издание „Службен весник на РМ“ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
2. Регистар на прописи на РМ за 2004 година во _____ (_____) примероци;
(со зборови)
3. WEB-страницата - издание на Службен весник на РМ, за период од _____ 200 до _____ 200 година, во _____ (_____) претплатнички акаунти;
(со зборови)
4. CD-ROM комплет изданија за 2001, 2002 и 2003 година, или поединечно во _____ (_____) комплети - примероци.
(со зборови)

Податоци за претплатникот:

1. Претплатник _____
2. Број на про-фактура _____
3. Број на примероци _____
4. Улица и бр./ п.факс/место _____
5. Жиро-сметка _____
6. Банка _____
7. Телефон _____
8. Телефакс _____
9. e-mail _____

Уплатата ќе ја извршам по добиените профактури, на жиро-сметка бр. 300000000188798 - ЈП Службен весник на РМ Скопје, банка-Комерцијална банка.

Место и дата _____

М. П. _____

Одговорно лице - нарачател _____



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.
Телефони: +389-2-3298-860, +389-2-3298-769. Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламација 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798. Број за ДДВ МК: 4030987108771.
Депомент: Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје.